



РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА
ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



Соопштение за јавност

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги донесе одлука со која се врши зголемување на малопродажните цени на нафтните деривати во просек за 1,28% во однос на Одлуката од 15.2.2021 година.

Малопродажните цени на бензините ЕУРОСУПЕР БС-95 и ЕУРОСУПЕР БС-98 се зголемуваат за 1,00 денар/литар, додека малопродажните цени на ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е V) и на Екстра лесното масло за домаќинство (ЕЛ-1) се зголемуваат за 0,50 денар/литар во однос на малопродажните цени утврдени со одлуката за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтните деривати и горива за транспорт од 15.02.2021 година.

Малопродажната цена на Мазутот М-1 НС се зголемува за 0,417 ден/кг и сега ќе изнесува 34,759 ден/кг.

Од 23.2.2021 година од 00:01 часот максималните цени на нафтните деривати ќе изнесуваат:

Моторен бензин	ЕУРОСУПЕР БС - 95	64,50 (денари/литар)
Моторен бензин	ЕУРОСУПЕР БС -98	66,00 (денари/литар)
Дизел гориво	ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	55,00 (денари/литар)
Масло за горење	Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	44,00 (денари/литар)
Мазут М-1 НС		34,759 (денари/килограм)

Во изминатиот седумдневен период референтните цени на светските берзи во просек бележат зголемување: кај бензинот за 4,468%, дизелот за 2,983%, екстра лесното масло за 3,177 % и кај мазутот за 1,94 %.

Во истиот период курсот на денарот во однос на доларот е понизок за 0,23%.

Напоменуваме дека ова се максималните цени на нафтните деривати од 00:01 часот на 23.2.2021 година. Трговците на големо и трговците на мало со нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките утврдени цени.

Малопродажните цени на ЕУРОДИЗЕЛ и ЕУРОСУПЕР БС – 95 во Северна Македонија и неколку земји од ЕУ (https://ec.europa.eu/energy/data-analysis/weekly-oil-bulletin_en од 15.2.2021), се дадени во следната табела:

Табела 1. Малопродажни цени на Еуродизел и Еуросупер БС-95

	Еуродизел (ЕУР)	ЕУРОСУПЕР БС – 95 (ЕУР)
Северна Македонија	0,893	1,047



Австрија	1,123	1,150
Бугарија	0,994	0,994
Хрватска	1,245	1,288
Германија	1,272	1,429
Грција	1,262	1,520
Италија	1,373	1,500
Унгарија	1,167	1,124
Словенија	1,135	1,086

22.2.2021